

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика\* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (4) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 1 април 2021 година донесе

## **РЕШЕНИЕ** **за одбивање на приговор**

1. Приговорот на Симе Гошевски од Скопје УП2 09-67/21 од 8 март 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1014 од 28 декември 2020 година СЕ ОДБИВА.
2. Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје бр. 11-1014 од 28 декември 2020 година СЕ ПОТВРДУВА.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

### **Образложение**

Симе Гошевски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-67/21 од 8 март 2021 година против Решение за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје (во понатамошниот текст: Електродистрибуција).

Жалителот го оспорува Решението за одбивање на барање на согласност за приклучување на електродистрибутивната мрежа на Електродистрибуција бр. 11-1014 од 28 декември 2020 година издадено од КЕЦ Васил Главинов, за приклучок за изолиран корисник, а одбиен поради незапазени безбедносни растојанија до 400kV далекувод на МЕПСО АД Скопје.

За објектот се доставени одобрение за градење и позитивно мислење издадено од Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје при издавање на одобрението. Доставена е и изјава од сопственик на соседна КП за согласност за поставување на приклучок.

Според Електродистрибуција, потребно е да се достави ДУП или ЛУПД со вцртан објект, новопредвидена трафостаница и прикажан 400kV далекувод со заштитен коридор. Исто така е потребно да се достави и Геодетски елаборат за растојанието.

На седницата одржана на 24 март 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-67/21 од 8 март 2021 година со прилог:
  - Мислење за добивање на одобрение за градба бр. 11-1508/2 од 29 октомври 2020 година
  - Мислење од МЕПСО АД Скопје бр. 10-2502/1 од 18 април 2018 година во кое е наведено дека КП бр. 2626, КО Црешево, Скопје е зафатена со безбедносен коридор на 400kV далекувод ТС Скопје -ТС Скопје 1 во сопственост на МЕПСО АД Скопје.
  - Одобрение за градење бр. 28-271/2020 од 6 ноември 2020 година со правосилност од 23 ноември 2020 година издадено од Општина Гази Баба
  - Изјава од сопственик на соседна парцела за поставување на приклучок и НН кабел на источната меѓа од парцелата, заверена на нотар

- Решение за одбивање бр. 11-1014 од 28 декември 2020 година на КЕЦ Васил Главинов
- 2. Одговор на Приговор од 22 март 2021 година
- Извод од катастарски план
- БСП-1 образец од 9 декември 2020 година
- Еднополна шема за објектот
- Имотен лист бр. 2631 за КП бр. 2526, КО Црешево
- Изјава од Симо и Мирче Ѓошевски за координати на местоположба за изведба на столбна трафостаница од 25 декември 2020 година
- Скица од подрачјето

Регулаторната комисија за енергетика при разгледувањето на Приговорот утврди дека истиот е неоснован.

Имено, поради фактот што сопственик на спорниот далекувод е МЕПСО АД Скопје, жалителот треба да изработи Геодетски елаборат за утврдување на мерењето на растојанието од неговиот објект до далекуводот кој поминува во непосредна близина и истиот да го достави до МЕПСО АД Скопје на произнесување.

Согласно член 203 став (1) од Законот за енергетика („Службен весник на РМ“ бр. 96/18 и „Службен весник на РСМ“ бр. 96/19), не се дозволува изградба и изведување на други работи, засадување на растенија и дрвја на земјиште под, над и покрај енергетските објекти, уреди и постројки, со кои се нарушува процесот на производството, пренесување и дистрибуција на енергија или се загрозува безбедноста на луѓето и имотот

Согласно член 35 став (1) точка 4) од Мрежните правила за дистрибуција на електрична енергија (Службен весник на РСМ бр. 191/19) операторот на дистрибутивниот систем ќе донесе Решение за одбивање на барањето за согласност за приклучување на дистрибутивната мрежа во случај се нарушени безбедносните растојанија од објектот на корисникот до електроенергетски објекти, пропишани со закон и соодветни подзаконски акти.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

**ПРАВНА ПОУКА:** Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09–67/21  
1 април 2021 година  
Скопје

**ПРЕТСЕДАТЕЛ**  
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги  
на Република Северна Македонија  
Марко Бислимоски